



Проектот е имплементиран од:



ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „Важноста на Поглавје 20 за процесот на приклучување кон ЕУ“

Датум и час: 08.05.2019 (среда), од 11.00ч
Место: Хотел Солун, Скопје

08.05.2019, среда, 11.00 – 14.30ч	
11.00	Регистрација на учесници
11.30	Официјално отворање Презентација на проектни активности и резултати - Г-ѓа Софија Цали Кузманова, ПСМ Фондација
11.50	Промоција на ресурсниот центар - Г-ѓа Маја Лукарлова, ПСМ Фондација
12.00	Промоција на едукативни видеа за политиките на Поглавје 20
12.10	Презентација на резултати од спроведени регрантирани проекти во областите на преговарачкото Поглавје 20 <ul style="list-style-type: none"> - Рурална Коалиција Куманово – „Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој“ - Здружение Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење – „Идентификување на развојните можности за структурни промени и извозна диверзификација преку активни индустриски политики – студија на случај: машински и металопреработувачки сектор“ - Здружение Институт за стратешки истражувања и едукација – „Преку проценка на влијанието на регулативата на занаетчиска дејност до подобрување на деловната клима“ - Фондација за развој на мали и средни претприемништва – „ЕУ деск за иновативни финансиски пакети за подобра искористеност на европските фондови“ - Здружение на бизнис жени – „Креирање на поволен деловен амбиент и обезбедување подобра системска поддршка на претпријатија во сопственост на жени“ - Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 – „Партнерство за успешност на инструментите за поддршка на МСП“ - Здружение на граѓани Центар за европско применето право и економија – „Финансиски инструменти за малите и средни претпријатија: Анализи и нови решенија за подобрување“ - Здружение на инкубатори за деловно-консултантски услуги „Бизнис инкубатор Гевгелија“ – „Усвојување на добри практики за примена на директивата за задоцнети плаќања“
13.30	Прашања и одговори
13.45	Коктел и вмрежување



Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20

Проектот е финансиран од Европската унија

ПСМ Фондација
02 3108 891

www.yes-network.org
contact@yes.org.mk